



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 19 јуни 2001 Скопје Број 47	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	---

919.

УКАЗ БР. 27

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по привремена формација за командант на силите за борба против тероризмот во генералштабот на Армијата на Република Македонија полковник Стојановски Душан Мирослав
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал, лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 1007959450089
до сега: Командант на 1. пешадиска бригада "А" во 1. армиски корпус во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-891
16 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

920.

УКАЗ БР. 28

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за командант на командата на противвоздушната одбрана и военото воздухопловство во генералштабот на Армијата на Република Македонија полковник Стојановски Драган Звонко
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал, лична ВЕС: 31538, ЕМБГ: 1812954450084
до сега: Началник на штаб наедно заменик на командантот, во командата на ВВ и ПВО во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-892
16 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

921.

УКАЗ БР. 29

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за заменик на началникот на генералштабот на Армијата на Република Македонија генерал мајорот Методи Јован Стамболиски
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потполковник, лична ВЕС: 31280, ЕМБГ: 1004947780815
до сега: Г-3 Началник за операции, готовност и обука, планирање и вежби, доктрина, модернизација и меѓуармиска соработка во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-897
18 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

922.

УКАЗ БР. 30

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за Г-3 началник за операции, готовност и обука, планирање и вежби, доктрина, модернизација и меѓуармиска соработка во генералштабот на Армијата на Република Македонија

бригадниот генерал Драган Ванче Андрески
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал мајор, лична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 0508950450138
до сега: Командант на 1. гранична бригада "А" во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-898
18 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

923.

УКАЗ БР. 31

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се унапредува во чин бригаден генерал пешадиски полковник Стојановски Душан Мирослав
ЕМБГ: 1007959450089, сега Командант на силите за борба против тероризмот во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-899
18 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

924.

УКАЗ БР. 32

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се унапредува во чин бригаден генерал авијациониот полковник Стојановски Драган Звонко
ЕМБГ: 1812954450084, сега Командант на командата на противвоздушната одбрана и военото воздухопловство во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-900
18 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

925.

УКАЗ БР. 33

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за командант на 13. пешадиска бригада "Б" во 2. армиски корпус во генералштабот на Армијата на Република Македонија

полковник Бошевски Ристо Јосип

ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал, лична ВЕС: 31239, ЕМБГ: 0711948410005

до сега: Командант на 13. пешадиска бригада "Б" во 2. армиски корпус во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-901
18 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

926.

УКАЗ БР. 34

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се унапредува во чин бригаден генерал пешадиски полковник Бошевски Ристо Јосип ЕМБГ: 0711948410005, сега Командант на 13. пешадиска бригада "Б" во 2. армиски корпус во генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-902
18 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

927.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.05.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ**

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот, објект и земјиште, што се наоѓа на ул. "Орце Николов" бр. 161 во Скопје, лоциран на КП бр. 2157 КО Карпош, евидентиран во имотниот лист на Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар - Скопје, бр. 4972, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за образование и наука.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2166/1
29 мај 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

928.

Врз основа на член 27, став 4 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република Македонија, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ,
МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Правилникот за работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование бр. 12-49/11 од 11.06.2001 година, донесен од Одборот за акредитација на високото образование, на седницата одржана на 16.02.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1016/1
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

929.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОТПАТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО
СРЕДСТВО**

1. Со оваа одлука без надомест се отпатуваат 30 кревети, со кои располага Министерството за одбрана - Центарот за военоздравствени установи на Железнички планинарски клуб "Работнички-Китка" - Скопје.

2. Примопредавањето на материјалното средство од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3271/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

930.

Врз основа на член 26 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000 и 108/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
НА ИНСТИТУЦИЈА КОЈА ЌЕ ЈА ВРШИ
ОТПЛАТАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО ОБВРЗНИЦИТЕ
ИЗДАДЕНИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА
ПОБАРУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ ПО ОСНОВ
НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ**

1. Одлуката за овластување институција која ќе ја врши отплатата на обврските по обврзниците издадени од страна на Република Македонија за намирување на побарувањата на граѓаните по основ на депонира-

ните девизни влогови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 91/2000) во точка 1 датумот "30.06.2001" се заменува со датумот "31.12.2001".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3475/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

8471 49
8471 49 90 10

931.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8428		Други машини за дигање, манипулација, натовар или истовар (на пример лифтови, подвижни скали, транспортери и жичарници):	
	8428 10	-Лифтови и скипови:	
	8428 10 99 90	----Друго	
		а) 3 ВФ 375 АС 9 станици	1 парче
		б) 3 ВФ 450 АС 16 станици	4 парчиња
		в) 3 ВФ 450 АС 15 станици	4 парчиња
		г) полуавтоматски врати 700	16 парчиња

8517

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3476/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

8517 21 00 00

932.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на	

податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

--Друго, испорачани како системи:

----Нови

а) Персонален компјутер
1. PC MACOM K7-1200
2. Miditiwer, ATX 300 W
3. Miniboard ASUS A7PRO
4. Procesor AMD K7-Thunderbird
5. 256DRAM PC 133
6. Floppu 3.5"/1.44 MB

7. HD 40 GB, 7200 U/min, 2MB Cache
8. DVD ATAPI
9. Graphic card ATI Rage 126/32, AGP
10. FRITZ Card PCI
11. Windows 2000 Prof. Office 2000 P
12. Keuboard, mouse pad

13. One year warrantu

14. Монитор 19"

Лисама МА901У

а) 19"НФ Диамод-

трон, 0,25-0,27мм

до кХз хоризонтал-

на фреквен. три го-

дини гаранција

Електрични апарати

за жична телефонија

или жична телеграфија,

вклучувајќи жични телефонски

апарати со безжична слушалка

и телекомуникациски апарати

за жични системи со носечка струја

или дигитални линиски системи;

видеофони:

--Телефакси

а) OKI FAX 5650

Profesional compact fax

б) OKI toner 1000

в) Тонер за тошита

2060/2860

Апарати за фотокопирање

со вграден оптички систем,

апарати за контактно копирање

и апарати за термичко копирање:

-Апарати за термичко копирање

а) копир апарат

Toshiba 2060

б) копир апарат

Toshiba 2860

1 парче

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3478 /1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

933.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Агенцијата за млади и спорт и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
3920		Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:	
	3920 42	--Свитливи:	
	3920 42 99 00	----Над 1 мм а) татами за цудо од 196 м ²	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3519/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

934.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА ЛЕКОВИ

1. За директор на Бирото за лекови, орган во состав на Министерството за здравство се именува Цане Талевски, дипл. фармацевт, директор на производство во ИЦН Македонија-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3313/2
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

935.

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје број

02-2540/2-4 од 11 мај 2001 година, со која за заменик на директорот на Фондот е именуван Вулнет Ферати, доктор на медицина, досегашен помошник на директорот на Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3202/2
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

936.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

1. Се разрешува Трајко Вељаноски од должноста државен секретар во Министерството за правда, сметано од 12. 06. 2001 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3511/1
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

937.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

1. За државен секретар во Министерството за правда, сметано од 12. 06. 2001 година се именува Сафет Кадри, дипл. правник.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3512/1
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

938.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. Се разрешува м-р Зоран Цветаноски од должноста директор на Државниот завод за геодетски работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3460/2
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

939.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

1. За директор на Државниот завод за геодетски работи се именува Мирче Горфовски, помошник на директорот на Републичката геодетска управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3460/3
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

940.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува Светлана Антоновска од должноста директор на Заводот за статистика на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3461/2
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

941.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. За директор на Државниот завод за статистика се именува Благоица Новковска, раководител на Секторот за социјални статистики во Државниот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3461/3
5 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

942.

Врз основа на член 2 и 3 од Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ("Службен весник на РМ" бр. 20/95) и член 35 и 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЦИВИЛНАТА
ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА**

1. За Национален координатор за безбедност на цивилната воздушна пловидба се именува Миле Манолев, директор на Управата за цивилна воздушна пловидба на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3709/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

943.

Врз основа на член 69 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2001 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА ДЕМИР КАПИЈА
БР. 07-49/18 ОД 6.03.2001 ГОДИНА И ЧЛЕНОВИТЕ 3 И
4 ОД ОДЛУКАТА БР. 07-49/17 ОД 6.03.2001 ГОДИНА**

1. Со ова решение се запираат од извршување Одлуката за определување на потписници на жиро сметката за функција на фондот за локални патишта и улици и уредување на градежно земјиште за општина Демир Капија бр. 07-49/18 од 6.03.2001 година и членовите 3 и 4 од Одлуката за определување на надоместок на патни и дневни трошоци на членовите на Советот на општина Демир Капија за нивно учество во работата на Советот и на комисиите и другите работни тела на Советот и за трошоците направени во извршувањето на задачите доверени од страна на Советот бр. 07-49/17 од 6.03.2001 година.

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на наведените одлуки.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1485/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

944.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за формирање на средствата на солидарноста на Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување "Недела на солидарноста" ("Службен весник на РМ" бр. 30/74, 36/74, 10/76, 44/77, 22/78, 19/80 и 16/85), министерот за финансии, донесе

**НАРЕДБА
ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА**

1. Правните лица кои средствата на солидарноста ги водат на посебна сметка во своето книговодство, должни се средствата на солидарноста за 2001 година

да ги уплатат на сметката 40100-655-58 - Средства на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди, со исплатата на платите за месец јуни 2001 година.

2. За спроведување на оваа наредба ќе се грижи Заводот за платен промет.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-11051/1
6 јуни 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

945.

Врз основа на член 47 став 3 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/97), министерот за внатрешни работи, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОВИКУВАЊЕ И
АНГАЖИРАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА РЕ-
ЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 9/96), во членот 1 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "во услови на сложена безбедносна состојба во Република Македонија или кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем".

Член 2

Во членот 2, во ставот 2, по зборот "состојба" се додава запирка и зборовите: "во услови на сложена безбедносна состојба во Република Македонија или кога јавниот ред и мир е нарушен во поголем обем".

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 161-19886/1
17 јуни 2001 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Љубе Бошкоски, с.р.

946.

Врз основа на член 27 став 3 и 4 од Законот за високото образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000), Одборот за акредитација на високото образование, на седницата одржана на 16.02.2001 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕ,
МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА АКРЕ-
ДИТАЦИЈА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник поблиску се уредува работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација и други прашања од значење за работата на Одборот за акредитација на високото образование (во натамошниот текст: Одбор за акредитација).

**II. РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
И НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ**

Член 2

Одборот за акредитација работи на седници, кои се свикнуваат по потреба.

Седниците на Одборот за акредитација ги свикнува претседателот по сопствена иницијатива или по иницијатива на член на Одборот за акредитација.

Седниците на Одборот за акредитација се свикнуваат со покана, која содржи место и време на одржување на седницата и предлог на дневен ред.

Со поканата за седница се доставува и материјалот што се предлага да биде разгледан на седницата.

Член 3

Седниците се свикнуваат најмалку пет дена пред нивното одржување.

За итни и неодложни работи претседателот може да свика седница и во пократок рок од рокот утврден во став 1 на овој член.

Член 4

Претседателот на Одборот за акредитација врз основа на заклучок на Одборот за акредитација, може да повика и други експерти и стручни лица за да придонесат во работата на Одборот за акредитација.

Член 5

Со седниците на Одборот за акредитација, претседава претседателот на Одборот за акредитација.

Член 6

Одборот за акредитација може да работи и одлучува доколку на седницата присуствуваат две третини од вкупниот број членови на Одборот за акредитација.

Одборот за акредитација одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Одборот за акредитација.

Член 7

Одборот за акредитација одлучува со јавно гласање.

Одборот за акредитација може да донесе одлука за одделни прашања од својот делокруг да одлучува со тајно гласање.

Одборот за акредитација изборот на членови на Агенцијата за евалуација го врши со тајно гласање.

Член 8

По секоја точка од дневниот ред се води расправа и се донесуваат заклучоци односно одлуки, во зависност од карактерот на прашањето.

Одборот за акредитација по проектот за основање на високообразовна установа со приложената документација доставен од страна на основачот, донесува решение за акредитација.

За одредени прашања од својот делокруг, Одборот за акредитација дава мислења и донесува препораки.

Член 9

За седниците за Одборот за акредитација се води записник.

По одржувањето на седницата, изготвениот записник се доставува за разгледување и прифаќање до членовите на Одборот за акредитација.

По забелешките на записникот, се расправа на првата наредна седница на Одборот за акредитација, на која се врши и усвојување на записникот.

Член 10

Записникот особено содржи: означување на седницата, време и место на одржување на седницата; присутни членови и други експерти и стручни лица; податоци за усвојување на записникот од претходната седница; дневен ред на седницата; заклучоците, односно препораките, мислењата; мнозинството со кое е донесена одлуката, односно заклучокот и др.

**III. МЕТОДОЛОГИЈА И ПОСТАПКА
ЗА АКРЕДИТАЦИЈА**

Член 11

Работата на Одборот за акредитација се заснова на методологија на вреднување на исполнетоста на условите утврдени со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и

вршење на високообразовна дејност со условите содржани во Проектот за основање на високообразовна установа, односно со постојните услови на соодветната високообразовната установа.

Член 12

Постапка за акредитација пред Одборот за акредитација се отвора по барање на:

- основач на високообразовна установа;
- високообразовна односно научна установа;
- Министерството за образование и наука.

Член 13

Доставените барања со целокупната документација се разгледуваат на седница на Одборот за акредитација.

Одборот за акредитација барањата за акредитација на студиските програми ќе ги разгледува доколку се доставени во разумен рок пред распишувањето на конкурсот за запишување на студенти.

Одборот за акредитација прелиминарно одлучува дали ќе отвори постапка по барањето и за распоредувањето на барањето на надлежна комисија.

Член 14

По прифаќањето и отворањето на постапката, Одборот за акредитација во зависност од природата на барањето, формира комисија од соодветна научна област до која ги доставува барањата со целокупната документација.

Член 15

Комисијата:

- ги систематизира и обработува пристигнатите барања за акредитација со придружната документација;
- по потреба бара дополнителни информации и материјали од поднесувачот на барањето;
- доколку има потреба, врши непосредни посети на високообразовните установи и на други институции кои поднеле барање за акредитација и остварува непосредни контакти и разговори со раководните органи на институцијата, наставниците и студентите;
- врши и други работи за кои ќе оцени дека е потребно или кои ѝ ги доверил Одборот за акредитација во врска со покренатата постапка.

Членовите на комисијата работите од ставот 1 на овој член ги вршат во име на Одборот за акредитација и не ги изнесуваат јавно резултатите и согледувањата од својата работа.

Член 16

По спроведените активности од член 15 од овој правилник, комисијата подготвува извештај и го доставува до Одборот за акредитација.

Член 17

По добивањето на извештајот од комисијата, претседателот на Одборот за акредитација го става на дневен ред на седницата на Одборот за акредитација за разгледување и прифаќање.

На седницата покрај претседателот на комисијата, можат да присуствуваат и нејзините членови.

Член 18

Претседателот на комисијата, освен ако Комисијата не одреди друг член, реферира по извештајот.

По извештајот и придружната документација се отвора расправа.

Кога се врши акредитација согласно член 184 став 3 од Законот за високото образование, основа за расправа и одлучување на Одборот за акредитација се извештаите на Агенцијата за евалуација.

По спроведената расправа и гласањето, Одборот за акредитација донесува одлука на начин утврден со овој правилник.

Член 19

Одборот за акредитација го определува начинот на собирање податоци што се од значење за остварување на неговите надлежности.

Податоците од ставот 1 на овој член се собираат врз основа на документација што ја воспоставува Министерството за образование и наука.

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Член 20

Членот на Одборот за акредитација има право и должност редовно да присуствува на седниците на Одборот за акредитација.

За своето отсуство, членот на Одборот за акредитација е должен благовремено да извести.

Член 21

Членот на Одборот за акредитација е должен активно да учествува во работата на седниците на Одборот за акредитација и да ги изнесува своите ставови и мислења по прашањата кои што се на дневен ред.

Член 22

Одборот за акредитација од редот на своите членови избира претседател и заменик претседател на Одборот за акредитација, за време од 4 години.

Член 23

Претседателот на Одборот за акредитација:

- го претставува и застапува Одборот за акредитација;
 - го организира и координира целокупниот процес на работа на Одборот за акредитација;
 - ги организира и свикнува седниците и претседава со нив;
 - ги потпишува актите што ги донесува Одборот за акредитација;
 - остварува службена комуникација и односи со министерот за образование и наука и надлежните органи на високообразовните установи и други институции, во врска со работата на Одборот за акредитација;
 - го извршува финансискиот план на Одборот за акредитација;
 - потпишува договор со министерот за образование и наука за начинот на кој се вршат стручните, административните и финансиските работи на Одборот за акредитација;
 - врши други работи утврдени со овој правилник.
- Во отсуство на претседателот, заменикот на претседателот ги има сите негови права и должности.

Член 24

Претседателот и заменик претседателот на Одборот за акредитација, се одговорни за својата работа пред членовите на Одборот за акредитација.

Член 25

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија".

Бр. 12-49/11
11 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Одборот за акредитација,
проф. д-р **Тито Беличанец**, с.р.

947.

Врз основа на член 15 став 1, точка 2, член 16 став 2 и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 26/96-пречистен текст и бр. 37/98) и точка 4 од Одлуката за начинот и условите на одобрување на краткорочни кредити на банките со залог на определени хартии од вредност, Советот на Народна банка на Република Македонија, на 15. 06. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 2 од Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија ("Службен вес-

ник на РМ" бр. 41/2001), процентот "19,00" се заменува со "23,00".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 18.06.2001 година.

О. бр. 02-15/176/2001
15 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

948.

Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 15. 06. 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАДО- МЕСТУВА И ПЛАЌА ПРОВИЗИЈА ЗА КУПУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија надоместува и плаќа провизија за купување на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.

2. Народна банка на Република Македонија ја надоместува провизијата што банките ја плаќаат при преносот на средствата, преку Заводот за платен промет, за купување на благајнички записи во свое име и за своја сметка.

Народна банка на Република Македонија ја надоместува провизијата што банките ја плаќаат при преносот на средствата, преку Заводот за платен промет, за купување на благајнички записи во свое име и за туѓа сметка.

3. Кога банката купува благајнички записи на Народна банка на Република Македонија во свое име и за туѓа сметка, провизијата за оваа услуга Народна банка на Република Македонија им ја надоместува на банките.

4. Провизијата од точка 2 став 2 и точка 3 е диференцирана и зависи од рокот на достасување на благајничките записи и тоа за:

- 3 дена провизијата изнесува 0.045%;
- 7 дена провизијата изнесува 0.060%;
- 14 дена провизијата изнесува 0.080%;
- 28 дена провизијата изнесува 0.100%.

5. Надоместот од точка 2 и провизијата од точка 3 Народна банка на Република Македонија ја плаќа месечно.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 18.06.2001 година.

О. бр. 02-15/175/2001
15 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена постапка заведена под XVII. П.бр. 677/01 за развод на брак, по тужба на тужителот Орде Трајчевски од Скопје, привремено со престој во Република Франција, застапуван од неговиот полномошник Станојевска Наташа адвокат од Скопје, ул."Пајко Маало" бр. 6, против Елица Трајчевска од Скопје, ул."13-ти Јули" бр. 10, сега со непознато место на живеење.

За привремен старател на тужената е поставена Веселиновска Славица адвокат од Скопје, ул."Пајко Маало" бб, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје бр.

3020-335 од 01.06.2001 година која што ќе ја застапува тужената до нејзиното јавување во судот или до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII.П.бр. 677/01. (14987)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, доделување на децата и издршка, по тужба на тужителката Мигена Садику од Скопје, ул."Лихнида" бр. 1/1-9, против тужениот Фаик Садику од Скопје, пријавен на адреса ул."Коста Абрашевиќ" бр. 108, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот или да постави полномошник кој ќе го застапува во текот на постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок доколку тужениот не се јави во судот во смисла на член 78 од ЗПП ќе му се постави привремен застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или негов полномошник не се јави во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII.П.бр. 1312/00. (14946)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за оспорување на татковство по тужба на тужителката Ганију Харие од с.Моране малолетна ќерка на тужениот, преку законскиот застапник Кадриовска Гултен, против тужениот Ганиу Целал од Скопје, ул."Јосип Михајловиќ" бр. 12, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот веднаш по истекот на рокот на огласот со цел да ги застапува своите интреси, во спротивно ќе му биде поставен привремен старател од редот на адвокатите.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII.П.бр. 896/01. (14734)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Стојановиќ како судија поединец, во вонпроцесниот предмет на предлагачката Оклеска Тасула од Скопје, ул."Кочо Рацин" бр. 38/15, за докажување на смрт врз основа на член 89 од Законот за вонпроцесна постапка.

Се повикува Марија Дунда, моминско Белимачи, од татко Симон и мајка Елена Белимачи, родена 04.12.1882 година во с.Маловишта - Битола, а починала на 14.01.1910 година во Битола.

Се повикува секое лице кое нешто знае за животот и смртта на Марија Дунда, во рок од 15 дена од објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во просторија бр. 40 на Основниот суд во Битола.

По протекот на рокот од 15 дена судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука за утврдување на смртта.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.74/01.(14767)

Пред Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Стојановиќ како судија поединец, во вонпроцесниот предмет на предлагачката Софика Јанкова од Битола, ул."Маркс и Енгелс" бр. 24, за докажување на смрт врз основа на член 89 во врска со член 79 од Законот за вонпроцесна постапка.

Се повикува Петар Горѓиев, роден 1892 година во Битола, со последно живеалиште во Битола, после ослободувањето некаде во 1945 година се иселил во Лерин, Република Грција, каде починал во 1948 година.

Се повикува секое лице кое нешто знае за животот и смртта на Петар Горѓиев, во рок од 15 дена од објавување на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во просторија бр. 40 на Основниот суд во Битола.

По протекот на рокот од 15 дена судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука за утврдување на смртта.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.85/01.(14768)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Во парничниот предмет за развод на брак на овој суд П.бр. 394/01 заведен по тужба на тужителката Севдије Ајвазовска од Велес, против тужениот Ајвазовски Јаша Сантијаго сега со непозната адреса на живеење и престојување во Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот се одредува Валерија Николова стручен соработник при овој суд согласно со член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 394/01. (14741)

Основниот суд во Велес по парничниот предмет за сопственост П.бр. 355/01 по тужба на тужителот Халити Марина од с.Мелница, против тужениот Чинкоски Јашаров Шабан од с.Мелница, а сега со непознато место на живеење и престојување. Вредност на спорот 10.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот Основниот суд во Велес го постави стручниот соработник на овој суд Билјана Јачева согласно член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот не се јави пред судот, односно органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 355/01. (14747)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на тужениот Лекоски Ване од Гостивар сега со непозната адреса, а во спорот за изменување на одлука за чување и воспитување на дете, по тужба на тужителката Муслиу Јасмина од Гостивар, му постави привремен застапник и тоа стручниот соработник на овој суд дипл.правник Димитриеска Душица, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му назначил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.201/01. (14739)

Пред овој суд по предлог на предлагачите Николоски Стојко и Горѓиески Јане двајцата од Гостивар, ул. "Никола Парапунов" бр. 204, се води постапка за докажување на смртта на лицето Горе Николоски од с. Дебреше, од татко Никола и мајка Арсина.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Горе Николоски во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.278/00. (14744)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за долг по тужба на тужителот Исајоски Ристо од с.Дебреше, застапуван од полномошникот Агрон Салиу адвокат од Гостивар, против тужениот Исеини Шефик од Гостивар, сега со непозната адреса во Италија. Вредност на спорот 17.000 ДЕМ во денарска противвредност.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привремен застапник му е поставен Нијази Јонузи адвокат од

Гостивар, кој што ќе го застапува тужениот се додека не се појави пред судот или додека не одреди свој полномошник.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.223/01. (14745)

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за развод на брак по тужба на тужителот Муареми Милаим од с.Неготино, против тужената Муареми родена Мамуди Асије, од истото село, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави во судот да достави точна адреса или пак да овласти полномошник кој ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, во рок од 30 дена судот ќе и постави привремен застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Како привремен застапник ќе и биде поставен адвокатот Шефајет Хајдари од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.419/01. (14746)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужба на тужителот Дашмир Емри од Гостивар, ул. "Беличица" бр. 85, преку полномошникот Веселинова Драгослава адвокат од Гостивар, против Фатиме Амзаи од с.Дебреше, сега со непозната адреса во странство.

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП на тужената и се определува привремен застапник и тоа адвокат Агим Мислими од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзин полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.384/01. (15111)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Насер Зулбеари од Гостивар, ул."Никола Парапунов" бр. 164, се води постапка за докажување на смртта на лицето Целадин Зулбеари од татко Зулбеар и мајка Фетие, роден на 03.06.1939 година во с.Дебреше - гостиварско.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Целадин Зулбеари во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.126/01. (15112)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Насер Зулбеари од Гостивар, ул."Никола Парапунов" бр. 164, се води постапка за докажување на смртта на лицето Шукрије Зулбеари од татко Касам и мајка Сафије Асани, родена на 08.01.1939 година во с.Вруток.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Шукрије Зулбеари во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.127/00. (15113)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак согласно член 40 од Закон-

от за семејство, по тужба на тужителката Билали, родена Имери Букурије, од с.Дебреше, застапувана од полномошникот Славкоска Светлана адвокат од Гостивар, против тужениот Билали Рами од с.Чеграње, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привремен застапник му е поставена Весна Попоска адвокат од Гостивар, која ќе ги застапува неговите интереси се додека тужениот не се појави пред судот или одреди свој полномошник.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.418/01. (15114)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак по тужба на тужителката Рабије Цемаиловски од Куманово, ул."Средорек" бр. 119, против тужениот Амдија Цемаиловски од Куманово, со непозната адреса во СР Германија.

На тужениот му се поставува привремен застапник и тоа Лидија Велиновска од Куманово, до прависилно окончување на овој спор или додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр. 1646/00. (14738)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 295/2001 од 11.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 030000237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво Буматекс ДООЕЛ Штип, бул. "ЈНА" бр. 15/10, Штип.

Се врши упис на зголемување на основната главница за сума во износ од 56.000 дем или во денарска противвредност од 1.743.870,50 денари. Вкупната основна главница на друштвото изнесува 141.000 дем или во денарска противвредност од 4.391.023,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 295/2001. (14849)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1502/2001 од 06.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 020251377-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основната главница на Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз ЕКОЦЕНТАР 97 ДОО-Скопје, ул. "Индустриска" бр. 6.

Друштвото има намера да ја намали основната главница за износ од 280.000 дем во денарска противвредност 8.680.000,00 денари. Причината и намената за намеруваното намалување на основната главница на друштвото е намерата на еден од содружниците да истапи како содружник од друштвото и да го повлече својот удел во непаричен влог, кој влог е во висина на намеруваното намалување на основната главница на друштвото.

Ги повикуваме доверителите на друштвото да поднесат писмено барање, доколку сакаат друштвото да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција дека побарувањето ќе им биде исплатено. Барањето се поднесува на адреса: Друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз ЕКОЦЕНТАР 97 ДОО-Скопје, ул. "Индустриска" бр. 6. Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на овој оглас не биде поднесено барање од доверителите за исплата на побарувањето, ќе сметаме дека сите тие доверители се согласни со намеруваното намалување на основната главница на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1502/2001. (14851)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 278/2001 од 04.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 030085547-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз 30-ти Март ДОО Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 68.

Досегашен назив: Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 30-ти Март ДООЕЛ Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 68, се менува во: Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 30-ти Март ДОО Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 68.

Досегашната основна главница од 5.000 дем или 155.000,00 денари се зголемува за 103.800 дем или 3.217.800,00 денари или вкупно основната главница изнесува 108.800 дем или 3.372.800,00 денари.

Кон друштвото пристапува содружникот Илиева Убавка од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 278/2001. (14852)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 304/2001 од 21.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 030087297-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник и зголемувањето на главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Евитал ДОО увоз-извоз Св. Николе, ул. "Индустриска" бр. 66.

Од друштвото истапува содружникот Продекс увоз-извоз ДООЕЛ Св. Николе, ул. "Индустриска" бр. 66. Кон друштвото како содружник пристапува ДАН ТРАДИНГ ДОО Виена, ул. "Бујатигасе" бр. 7, со влог од 1.480.000 дем или 45.880.000,00 денари. Основната главница на друштвото се зголемува на 1.485.000 дем со преземање на новиот влог од страна на содружникот ДАН ТРАДИНГ ДОО Виена.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 304/2001. (14853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1413/2001 од 31.05.2001 година, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство на вино, вински дестилат и трговија на големо и мало ГТЛ 89 увоз-извоз ДОО Глигор Митров и др. ул. "Јане Сандански" бр. 3, Неготино.

Основната главница на друштвото се зголемува за 4.984.700,00 денари или 160.443 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1413/2001. (14854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 458/2001 од 24.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 020317587-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница и промената на управител на Друштвото за трговија и услуги АРИЕТЕ Гурфа ДООЕЛ ул. "Златарска" бр. 66, ГТЦ, Скопје.

Се брише: Гурфа Младеновска-управител без ограничувања. Се запишува: Весна Лазаревиќ-управител без ограничувања. Основната главница на друштвото се зголемува за 412.300,00 денари (13.300 дем).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 458/2001. (14855)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1407/2001 од 29.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 020118267-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник и зголемувањето на основачки влог на Друштвото за транспорт и трговија ИЗО КОМПАНИ ДОО Алили Таип и др. увоз-извоз с. Крушопек, општина Сарај.

Пристапува: Бербери Пелумб од Албанија на ден 07.05.2001 година. Зголемена основна главница: 2.390.920,00 денари или 77.130 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1407/2001. (14856)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1305/2001 од 05.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 02033151?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Трговското друштво за производство и промет МЕЛЕТИАДИС Лазарос и др. ДОО Гевгелија, ул. "7-ми Ноември" бр. 18а.

Зголемена основна главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1305/2001. (14858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 801/2001 од 09.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02018211?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и зголемувањето на основна главница на Трговското услужно друштво на големо и мало А. П. ВИКТОРИЈА ДООЕЛ Милорад увоз-извоз ул. "Партизански Одреди" бр. 27-а/3, Скопје. Трговското услужно друштво на големо и мало А. П. ВИКТОРИЈА ДООЕЛ Милорад увоз-извоз бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 30-3/7, ја зголеми основната главница: 3.964.650,00 денари или 127.400 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 801/2001. (14859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1318/2001 од 29.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02006329?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, монтажа и трговија ГРАНДЕКСПОРТ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Островска" бр. 4-а.

Основачкиот влог на основачот Савески Драги, единствен содружник и управител на Трговското друштво за производство, монтажа и трговија ГРАНДЕКСПОРТ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се зголемува од 17.141 дем, денарска противвредност 530.000,00 денари на 53.156 дем, денарска противвредност 1.651.500,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1318/2001. (14860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1041/2001 од 15.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02011831?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлука за намалувањето на основна главница и намалување на основната главница на Акционерското друштво за производство, доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4, Скопје.

Запишување на одлука за намалување на основна главница и намалување на основната главница на Акционерското друштво за производство, доработка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1041/2001. (14861)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1164/2000 од 03.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02014053?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник, преносот на удел и зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, трговија и услуги АНСИ КОМЕРЦ експорт-импорт Ристо и др. ДОО ул. "Душан Прегарц" бр. 63, Неготино.

Од друштвото истапува еден од содружниците Филипов Ангел со одлука од 10.04.2000 година. Се зголемува основната главница на друштвото за 7.094.700,00 денари или 227.700 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1164/2000. (14862)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1482/2001 од 01.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 2017693?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница, проширувањето на дејност во внатрешен промет и промена од ДООЕЛ во ДОО на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги АМИДА ТРЕЈД ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Огражден" бр. 4/2-6.

Пристапување на содружникот Милан Вукотик од СРЈ. Зголемување на основната главница за 1.417.600,00 денари или 44.300 дем.

Проширување на дејноста во внатрешен промет со: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1482/2001. (14864)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1317/2001 од 31.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 02032118?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, рударство, трговија и услуги КРЕСТ МАРМО Леон и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 10/42.

Основната главница на друштвото се зголемува за 899.000,00 денари или 29.000 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1317/2001. (14865)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1539/2001 од 07.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 02002234?-4-02-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на извршено зголемување на основна главница и проширувањето на дејност на Брокерската кука КБ-БРОКЕР АД-Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Запишување на извршено зголемување на основна главница и проширување на дејност на: Брокерска кука КБ-БРОКЕР АД-Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1539/2001. (14866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1449/2001 од 06.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 02034104?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Трговското друштво за градежништво, производство, промет и услуги КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 104/5-9.

Се запишува зголемување на основна главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1449/2001. (14867)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1616/2001 од 06.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 02002234?-4-02-000, ја запиша во трговскиот регистар запишување одлука за зголемување на главницата на Брокерската кука КБ БРОКЕР АД Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Упис на одлука за зголемување на основната главница на Брокерската кука КБ БРОКЕР АД Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1616/2001. (14868)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1459/2001 од 06.06.2001 година, на регистарска влошка бр. 020332617-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за општа трговија и инвестиции ГТИ ДОО-ЕЛ Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 20.

Основната главница на друштвото се зголемува и изнесува 784.100,00 денари или 25.293 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1459/2001. (14869)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1251/2001 од 31.05.2001 година, на регистарска влошка бр. 020169967-4-04-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување и членови на органите на управување на Акционерското друштво за производство на електронски и керамички елементи КЕРАМИКА увоз-извоз АД Гевгелија, ул. "Индустриска" бр. 4.

Се брише Аксеновски Миле - извршен директор со неограничени овластувања.

Се запишува: Ристов Благој - извршен член на Одборот на директори со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1251/2001. (15013)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 62/2001 од 30.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 030084787-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за туризам, трговија и услуги МАЈА-ВЕЛТ увоз-извоз ДОО-ЕЛ, ул. "Крсте Мисирков" бр. 6, Кочани.

Се врши основање на ДООЕЛ под фирмата Друштво за туризам, трговија и услуги МАЈА-ВЕЛТ увоз-извоз ДООЕЛ со седиште во Кочани, ул. "Крсте Мисирков" бр. 6, Кочани.

Единствен содружник во друштвото е Пандурска Маја од Кочани.

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги врши следните дејности: 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 71.10, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, а во надворешното работење ќе ги вршат следните дејности: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, констигнациска продажба, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стока во друмскиот сообраќај.

За управител на друштвото се именува Пандурска Маја, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 62/2001. (5851)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 137/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 030085537-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност од едно лице на Друштвото за транспорт и шпедиција, производство и трговија БОБИЗ ДОО-ЕЛ, ул. "Питу Гули" бр. 27, Штип.

Фирма: Друштво за транспорт и шпедиција, производство и трговија БОБИЗ ДООЕЛ Штип.

Седиште: Штип, ул. "Питу Гули" бр. 27.

Основач: Коле Богданов.

Дејности: 92.33, 92.34, 60.22, 60.23, 60.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,

51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 20.30, 20.40, 20.51, 55.40, 63.30, 63.40, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од констигнациони складишта, превоз на стоки и патници во меѓународен друмски сообраќај, малогра ничен промет со Бугарија и Грција.

Неограничено овластување, потполна одговорност.

Коле Богданов, управител со неограничени овластувања кој е и застапник во надворешнотрговското работење со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 137/2001. (5852)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 2/2001 од 15.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 030084187-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕРКОМ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "Ванчо Прке" 66, Штип.

Се врши основање на ДООЕЛ под фирмата Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРКОМ увоз-извоз ДООЕЛ со седиште на ул. "Ванчо Прке" 66, Штип.

Единствен содружник на друштвото е Димитров Мијалчо од Штип.

Друштвото во внатрешното трговско работење ќе ги врши следните дејности: 31.10, 31.20, 31.40, 31.62, 32.10, 32.20, 30.02, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, а во надворешнотрговското работење ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, констигнациска продажба, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стока во друмскиот сообраќај.

За управител се именува Димитров Мијалче, управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2/2001. (5853)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 85/2001 од 7.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 030085017-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и производство ПАТРАКЛИСКИ ДООЕЛ Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 81/Б, Штип.

Единствен содружник: Тодор Патриклев, ул. "Васил Доганџиски" бр. 81/Б, Штип.

Влог: 5.200 дем или 161.200,00 денари.

Тодор Патриклев, управител со неограничени овластувања.

Тодор Патриклев, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Дејности: 15.86, 51.17, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени произ

води, реекспорт, консигнација, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 85/2001. (5856)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 155/2001 од 20.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008571?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОЦЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Таринци, Карбинци.

Основач на друштвото е Гоце Сарафимов с. Таринци, Карбинци.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.14, 17.16, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.60, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.51, 36.11, 36.12, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.51, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 93.01, 50.30/1, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Гоце Сарафимов, управител на друштвото со неограничени овластувања.

Гоце Сарафимов, управител на друштвото со неограничени овластувања во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 155/2001. (5857)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 15/2001 од 24.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008431?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, промет и услуги Каров Компани ДООЕЛ Кочани, ул. "Никола Вапцаров" бр. 6/2-2/4.

Основач-единствен содружник е Каров Славе од Кочани.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 28.11, 28.12, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 45.34, 45.42, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 62.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.40, 74.82, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Каров Славе, управител и застапник со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 15/2001. (5858)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 38/2001 од 24.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008454?-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ИНВЕСТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" бб.

Единствен содружник и основач: Кирчо Сусинов од Радовиш со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 96.

Седиште: Струмица, на ул. "Ленинова" бб.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 5.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.54, 60.22, 60.23, 60.24, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 92.32, 92.34, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Стефанов Васил, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 38/2001. (5859)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 150/2001 од 15.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008566?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги ДИД Малиш ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. "Маршал Тито" бр. 36, 1/5, Македонска Каменица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.30, 02.01, 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40, 18.10, 18.21, 18.23, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 24.51, 24.52, 31.62, 36.11, 36.12, 36.63, 45.31, 45.33, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.31, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со

соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт како меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, односно увоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка, и за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Малиш Стаменковски од Македонска Каменица со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 36, 1/5.

Во надворешнотрговскиот промет застапува без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 150/2001. (5861)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 45/2001 од 26.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008461?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз и трговија Јонида ДООЕЛ н. Раклиш, Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 51.17, 72.10, 72.20, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара друштвото со сиот свој имот.

Управител на друштвото е Валентина Наковска од н. Раклиш, Радовиш - без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 45/2001. (5862)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 108/2001 од 13.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008524?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Радовиш, "Партизанска" - 11.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02,

93.05, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 51.17, 72.10, 72.20, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара друштвото со сиот свој имот.

Основач и управител на друштвото е Ѓорѓи Петров од Скопје, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 108/2001. (5863)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 333/2000 од 11.05.2000 година, на регистарска влошка бр. 03007447?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕСТ ДООЕЛ Свети Николе, ул. "Кумановска" бр. 5.

Се запишува основање на ДООЕЛ под фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ВЕСТ ДООЕЛ Свети Николе, со седиште на ул. "Кумановска" бр. 5 во Свети Николе.

Основач: Пандурче Златева од Свети Николе, со стан на ул. "Кумановска" бр. 5.

Основна главница: 5.100 дем, во денарска противвредност во износ од 158.000,00 денари, согласно проценка бр. 9/2000 од 14.03.2000 година.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.40, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 62.63, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 72.60, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото: Пандурче Златева од Свети Николе, управител на друштвото со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

За обврските на друштвото основачот не одговара.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 333/2000. (5864)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1304/2000 од 15.02.2000 година, на регистарска влошка бр. 03008414?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги НЕНАД ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Младинска" бр. 135, Струмица.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.25, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 74.84, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.81, 51.45, 52.33, 55.30, 55.40, 60.22, 63.30, 74.12, 93.05, 52.24, 52.50, 01.22/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка, без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Основачот не одговара.

Варизелева Катина, управител без ограничувања.

Варизелева Катина, управител-застапник во вршење на надворешнотрговскиот промет без ограничувања.

Единствен содружник на друштвото е лицето Варизелева Катина од Струмица, ул. "Младинска" бр. 135.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1304/2000. (5865)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1192/2000 од 22.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 03008303?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги САРА 2000 Илиев Емил и др. јтд увоз-извоз, ул. "Раде Кончар" 48.

Дејности: 1) Производство: 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 19.30, 20.40, 25.22, 2) Трговија: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 3) Услуги: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 92.72.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, трговија во малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и потпишување на друштвото е Гаврилова Ленче, застапник без ограничување.

Основачи на друштвото се Илиев Емил од Кочани и Илиева Габријела од Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1192/2000. (5866)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 545/2000 од 28.04.2000 година, на регистарска влошка бр. 03007659?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец БУБИ ЕДИТА Славе Анчова ТП Кочани, ул. "Раде Кратовче" 106.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.62.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во име и за сметка на трговецот-поединец (фирмата).

За преземените обврски во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и потпишување на трговецот-поединец е Едита Славе Анчова.

Основач на трговецот-поединец е Едита Славе Анчова од Кочани.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 545/2000. (5867)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1285/2000 од 13.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008395?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВИТА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Ленинова" 66.

Основач на друштвото е: Јагода Божинковчева со стан на ул. "Васил Сурчев" бр. 11, Струмица.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.84, 18.10, 18.23, 24.51, 24.52, 25.22, 25.23, 36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 63.30, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона продажба на стоки од увоз, вршење на работи на посредување во надворешнотрговско работење, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник на друштвото без ограничување е Ирена Костова од Струмица со стан на ул. "Жртва на фашизмот" бр. 36/10.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1285/2000. (5868)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 687/2000 од 05.06.2000 година, на регистарска влошка бр. 03007801?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги ЛОТОС 2000-Михаилов Ванчо и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. "Александар Македонски" бр. 67, Кочани.

Основачи содружници: Михаилов Внчо и Ангелов Игорчо од Кочани.

Дејности: 15.51, 15.71, 15.89, 15.91, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 74.84, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Основачите одговараат лично и неограничено, солидарно со целиот свој имот.

Михаилов Ванчо, управител со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 687/2000. (5869)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1291/2000 од 20.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008401?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар јавното трговско друштво - јтд на Друштвото за производство, трговија и услуги СВИС-МАК јтд Пранговска Иванка и др. увоз-извоз с. Ораовица, Радовиш.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Основачи на друштвото се Пранговска Иванка од с. Ораовица и Пранговски Ангел од с. Ораовица.

Застапник на друштвото е лицето Пранговска Иванка која ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет без ограничување во овластувањата.

Дејности на друштвото: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.11, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.86, 45.11, 45.44, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24.

Надворешна трговија: комплет надворешнотрговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, комисиона продажба, малограничен промет со сите соседни земји, меѓународен транспорт (превоз) на стоки во земјата и во странство, меѓународен превоз на патници во земјата и странство.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1291/2000. (5870)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 117/2001 од 15.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008533?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и увоз-извоз ДИМЕ ДООЕЛ Штип, ул. "Страшо Пинџур" бр. 1.

Се основа ДООЕЛ со назив на фирмата Друштво за производство, трговија и увоз-извоз со седиште во Штип на ул. "Страшо Пинџур" бр. 1.

Основач е Александра Николова од Штип.

Управител на друштвото е Николов Димитар од Штип со стан на ул. "Страшо Пинџур" бр. 1, со неограничени овластувања во внатрешното трговско работење и надворешнотрговското работење.

Друштвото има целосна одговорност и неограничени овластувања. Основната главница на друштвото како основен влог на основачот изнесува 5000 дем или денарска противвредност од 155.000,00 ден и се состои од основни средства.

Дејности на друштвото се: 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.02, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.61, 52.62, 52.63, 52.47, 62.12, 63.21, 63.40, 60.22, 60.24, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, јавни складови, реекспорт, комисиона продажба на стоки од увоз, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Р. Бугарија, малограничен промет со Р. Грција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 117/2001. (5871)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 143/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008559?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за одмор, рекреација, спорт, културни и забавни Активности Игедо ДООЕЛ Штип, ул. "Кукуш" бр. 16, Штип.

Основање на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице.

Фирма и седиште: Друштво за одмор, рекреација, спорт, културни и забавни активности Игедо ДООЕЛ Штип, ул. "Кукуш" бр. 16, Штип.

Скратен назив на фирмата: Игедо ДООЕЛ, Штип.

Содружник: Александар Патрикиски од Штип, ул. "Кукуш" бр. 16, Штип, државјанин на Република Македонија.

Вложува: 5640 дем или 174.840,00 денарска противвредност.

Вкупна основна главница 5640 дем или 174.840,00 денари, не одговара.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 21.23, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 51.16, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 92.32, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.72, 93.05.

Дејност во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт со стоки и патници (меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај), други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање бродски и аеродромски услуги), посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Александар Патрикиски, управител со неограничени овластувања во застапувањето, во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 143/2001. (5872)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 11/2001 од 25.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008427?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕК ДОО Струмица, ул. "Епименонда Попандонов" бр. 24.

Содружници: Зоран Михајловиќ од Струмица, ул. "Епименонда Попандонов" бр. 24 и Марија Михајловиќ од Струмица, ул. "Епименонда Попандонов" бр. 24.

Дејности: 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 32.10, 32.20, 32.30, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Марија Михајловиќ од Струмица, управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 11/2001. (5873)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 9/2001 од 24.01.2001 година, на регистарска влошка

бр. 03008425?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд на Друштвото за производство, трговија и услуги Љу-Бо јтд Јовевски Борис и др. увоз-извоз Пехчево.

Основна главница и одговорност: 100,00 денари, лично со сиот имот на содружниците, и солидарно со другите содружници.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.13, 15.86, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 28.72, 28.73, 28.74, 45.41, 45.45, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, застапување и претставување на странски фирми, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на друштвото одговараат содружниците лично со сиот свој имот, и солидарно со другите содружници, како и друштвото со сиот свој имот.

Застапник во надворешнотрговскиот промет е Јовевски Борис, од Пехчево, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 9/2001. (5874)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 10/2001 од 25.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008426?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и транспорт Европа Транспорт ДООЕЛ увоз-извоз, Берово, ул. "Маркова" бр. 11.

Седиште: Берово, ул. "Маркова" бр. 11.

Основна главница: 5000 дем или 155.350,00 денари.

Дејност на работа: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.13, 15.86, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 28.72, 28.73, 50.30/2, 51.13, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, застапување и претставување на странски фирми, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните држави.

Овластувања и одговорност: со неограничени овластувања со целиот свој имот.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е: Каламадевски Зоран, од Берово, ул. "Маркова" бр. 11.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 10/2001. (5875)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 111/2001 од 12.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008527?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИКО ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 6.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52,

22.22, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведувач на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи во странство и во Р. Македонија, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Единствен содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги ОЛИМПИКО ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 6 и Џамбазовски Никола со седиште на ул. "Васил Доганџиски" бр. 6, Штип.

Во правниот промет со трети лица ОЛИМПИКО ДООЕЛ - Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 6 настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Џамбазовски Никола, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 111/2001. (5876)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 139/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008555?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд на Друштвото за производство, трговија и транспорт БЦ-Комерц, Борчо Цеков и др. ЈТД увоз-извоз Штип, ул. "Страшо Пинџур" VI/28.

Дејности: 15.32, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40.

Во правниот промет со трети лица, друштвото БЦ-Комерц увоз-извоз Штип, настапува во свое име и за своја сметка.

Во внатрешниот промет со трети лица друштвото го застапува Борчо Цеков, застапник без ограничувања.

Во надворешниот промет со трети лица друштвото го застапува Борчо Цеков, застапник без ограничувања.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 139/2001. (5877)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 59/2001 од 30.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008475?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, за производство, трговија и услуги БЕМ-компани ДООЕЛ, ул. "Лески" бр. 82, Штип.

Основач и единствен содружник на друштвото е Малинова Царка од Штип.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.52, 20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.15, 22.13, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.30, 24.51, 24.52, 25.22, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.21, 26.22, 26.23, 26.30, 26.40, 28.62, 28.63, 28.72, 29.55, 31.30, 33.10/2, 34.30, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.33, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 71.10, 74.12, 74.40, 74.81, 72.30, 72.60, 74.20/5, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, комисиона продажба, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми и посредување, реекспорт, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет истото одговара со сите свои средства.

За управител и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето кое е и единствен содружник Царка Малинова од Штип, ул. "Лески" бр. 82.

Лицето е управител и застапник без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 59/2001. (5878)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 40/2001 од 25.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008456?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИКИ 2001 ДОО с. Горни Подлог, Кочани.

Основач: Славица Василева и Влатко Василев и двајцата од с. Горни Подлог, Кочани.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Славица Василева, управител со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 40/2001. (5879)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 126/2001 од 12.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008542?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИДАНКА ДООЕЛ увоз-извоз Муртино 393.

Единствен содружник и основач: Ванчо Танушев од Муртино бр. 393.

Седиште: Муртино бр. 393.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.20, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 60.24, 63.12, 71.31, 71.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Ванчо Танушев, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 126/2001. (5880)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 127/2001 од 12.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 0300853?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИРЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз Муртино 322.

Единствен содружник и основач: Горге Горгиев од Муртино бр. 322.

Седиште: Муртино бр. 322.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.20, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 60.24, 63.12, 71.31, 71.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Горге Горгиев, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 127/2001. (5881)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 85/2001 од 19.02.2001 година, на регистарска влошка бр. 03007925?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар преносот на уделот истапување и пристапување на содружници на Друштвото за земјоделско и сточарско производство трговија и услуги МЛЕЧНА-МЕЛ ДОО увоз-извоз, ул. "Маршал Тито" бр. 1, Пехчево.

Содружниците и иматели на удел: Миовски Јован, Чипевски Димитар, Чутревски Јован, Ингилизова Виолета, Каракашов Митко, Брижев Јован, Велевски

Ѓорѓи, Пилов Мустафа, Гошевски Васил, Радулов Митко, Шумански Димитар, Лазаровски Љупчо, Холитов Ахмед, Гошевски Митко, Николовски Славчо, Николовска Даница, Гошевски Јованчо, Стоичев Јован, Гошевски Борко, Рочевски Киро, Мицевски Слободан, Пилов Рамиз, Касапов Ибраим, Томиќ Стефан, Убавелски Димитар, Илковски Илија, Сердарски Киро, Гошевска Благородна, Божанов Митко, Јосифов Марјан, Валавски Љупчо, Алиовски Смаил, Цермуски Борче, Цемурски Кирче, Миовска Стојна, Јангелов Стојан, Василев Александар, Гошевски Александар, Гугушовфдан, Поп-Атанасов Атанас, Гиневски Петар, Поп-Атанасов Александар, Миовски Зоран, Каракостов Коста, Ковачев Јован, Шуманска Стојна, Шумански Костадин, Поповски Методи и Колевски Благој вршат пренос на своите удели и правото на сопственост над нив на лицето Јованчо Мустачки од Пехчево.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 85/2001. (5882)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 31/2001 од 30.01.2001 година, на регистарска влошка бр. 030030697-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластеното лице на Друштвото за производство и трговија РОКО-1 ДОО-ЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Младинска" 71.

Друштво за производство и трговија РОКО-1 ДОО-ЕЛ увоз-извоз Струмица, врши промена на овластеното лице.

Од управител и застапник во надворешен промет се брише Томо Пенев, а се запишува Сузана Пенева со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 31/2001. (5883)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Ст.бр. 167/01 е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СОЛО - ТРЕЈД" Благоја и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Железничка" бр. 8, и жиро сметка бр. 40100-601-310102, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СОЛО - ТРЕЈД" Благоја и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Железничка" бр. 8, и жиро сметка бр. 40100-601-310102, се заклучува.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14836)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I.Ст.бр. 173/01 од 28.05.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "ЕУРОГРАФИК" Љубица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Апостол Гусларот" бр. 16, и жиро сметка бр. 40100-601-11950, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "ЕУРОГРАФИК" Љубица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Апостол Гусларот" бр. 16, и жиро сметка бр. 40100-601-11950, се заклучува.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14833)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 71/01 од 10.05.2001 година, се отвора

стечајна постапка над должникот Мешовито, трговско претпријатие "ПАНБО" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Благоја Стефковски" бр. 19/3-3, со жиро сметка бр. 40110-601-156602 и регистарска влошка бр. 1-24511-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Мешовито, трговско претпријатие "ПАНБО" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14842)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 93/00 од 05.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за економско комерцијален сервис "КОНТОР - АС" експорт-импорт Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "1469" бр. 10/4-6, со жиро сметка бр. 40110-601-366908 и регистарска влошка бр. 1-60523-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "КОНТОР - АС" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14731)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 63/01 од 24.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ТА - БО ТРЕЈД" извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Пржино" бр. 15, со жиро сметка бр. 40100-601-302866 и регистарска влошка бр. 1-54624-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ТА - БО ТРЕЈД" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14692)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 7/00 од 05.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, услужно и трговско претпријатие на големо и мало "МЕДИА" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Шандор Петефи" бр. 10 А, со жиро сметка бр. 40100-603-15372 и регистарска влошка бр. 1-19764-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "МЕДИА" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14727)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 102/01 од 07.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за интелектуални услуги "ВИА МЕДИА" Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 15/1-10, со жиро сметка бр. 40100-603-19985 и регистарска влошка 1-51117-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПИУ "ВИА МЕДИА" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14898)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 99/01 од 07.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "КАШТАЊЕВА" со седиште на ул. "982" бр. 219, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-229752 и регистарска влошка 1-41118-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТП "КАШТАЊЕВА" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14896)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 105/01 од 09.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "МАЛИНА КОМПАНИ" Скопје, со седиште на ул. "16" бр. 2, с.Сингелик, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-387324 и регистарска влошка 1-56891-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот "МАЛИНА КОМПАНИ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14895)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 81/01 од 09.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПТПЗ "ЦЕС КОМПАНИ" Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-601-281774 и регистарска влошка 1-7917-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ПТПЗ "ЦЕС КОМПАНИ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14894)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 141/01 од 09.05.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТДПТУ ЈАСМИНА - 1, Душко и др. Скопје, со седиште на ул. "Валандовска" бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40120-601-362085 и регистарска влошка 020333037-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТДПТУ ЈАСМИНА - 1, Душко и др. Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14863)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III.Ст.бр. 180/00 од 26.04.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ППТУ "ДЕНМАК ИНЖИНИРИНГ" Скопје, со седиште на ул. "Томе Арсов" бр. 20 А, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-372377 и регистарска влошка 1-66156-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна поста-

пка над должникот ППТУ "ДЕНМАК ИНЖИНИРИНГ" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14749)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 163/01 од 13.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет "БОЈАНА КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 78, со жиро сметка бр. 40100-601-52688 како и број на регистарска влошка 1-6928-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет "БОЈАНА КОМЕРЦ" ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14837)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 157/01 од 13.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП Драган Петар Николовски ТП "ЕВГЕНИЈА" такси возач Скопје, со седиште на ул. "Георги Димитров" бр. 21/2-6, со жиро сметка бр. 40100-620-16-80700-0-53160-96 како и број на регистарска влошка 1-69075-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП Драган Петар Николовски ТП "ЕВГЕНИЈА" такси возач, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14839)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 133/01 од 12.06.2001 година над Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало фирма "ПОПАГИН" Методија ДООЕЛ извоз-увоз од с.Бач, Битола, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-71190 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15095)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр. 18/01 од 31.05.2001 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ДА - СА 93" извоз-увоз ПО Куманово, ул. "Ацо Борозански" бр. 8, со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ДА - СА 93" извоз-увоз ПО Куманово, ул. "Ацо Борозански" бр. 8.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (14845)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 17/01 од 12.06.2001 година е поведена предходна постапка заради утврдување на услови за отворање на стечајна постапка над должникот Печатница "ПРОСВЕТА" АД Куманово.

За стечаен судија е именувана членот на стечајниот совет судијата Сунчица Ефремовска.

За привремен стечаен управник е именуван Зоран Денковски дипл.економист од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, тел. 412-550.

До донесување на Одлука за предлогот за отворање на стечајна постапка должникот може да располага со својот имот само со предходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се повикуваат должниците на должникот да ги исполнат своите обврски према должниците.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла во судот.

Решението да се достави до трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (14846)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 46/01 од 08.05.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за трговија на мало Бошески Нове Илија "ИЛДРАГ" ТП Прилеп со седиште на ул. "Егејска" бр. 66, запишан во регистарска влошка бр. 01004260?-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало во продавница претежно со храна, пијалаци и тутун жиро сметка бр. 41100-601-47371 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (14760)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 42/01 од 28.05.2001 година отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за реклама и пропаганда "Македонски информатички системи" Горѓи Манчески и др. увоз-извоз Прилеп ДОО со седиште на ул. "Никшичка" бр. 16, запишан во регистарска влошка бр. 01009353?-3-09-000 на Основниот суд во Битола, со предмет на работење реклама и пропаганда со жиро сметка бр. 41100-601-69418 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (14762)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 48/01 од 17.04.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "НЕЛА ПРОМЕТ" с.Дабилџа, со жиро сметка бр. 41300-601-32410 која се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15098)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 77/01 од 08.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "КИКИ - ЈУНИОР" увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-45980 која се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15100)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 59/01 од 17.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ППСТШ "БИО ТРАНС" п.о. увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-50134 која се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15101)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 74/01 од 23.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУУ "НИКОМИ" Вукашиновиќ Никица и др. јтд увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-47639 која се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15102)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 64/01 од 04.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ "АСТОН - МАК" ДОО од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-70466 која се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15104)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 47/01 од 27.04.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ППС "ЉУПЧО И СИНОВИ ЦО-КО-КИ" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-8404 која се води при ЗПП Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (15105)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 617/2000 од 13.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство и трговија "БЛАКАН КОМЕРЦ" од Велес, ул. "Пеце Карев" бр. 8, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-54588.

За ликвидатор се определува лицето Глигор Ивановски, ул. "Ванчо Прке" бр. 8 од Штип.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14743)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 117/2001 од 03.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ДЕТА ВЕСТ" ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 35/4-24, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-233117.

За ликвидатор се определува лицето Трпевски Стојан, бул. "Јане Сандански" бр. 35/4-24 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14993)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 782/2000 од 18.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за внатрешен и надворешен промет "СЕЛЕКТА КОМПАНИ" ДОО Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 24/9, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-375683.

За ликвидатор се определува лицето Марија Илијева, ул. "Ленинова" бр. 14 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15145)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 551/2000 од 30.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно, трговско претпријатие "ТРОК КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт Тетово, ул. "Ленин" бр. 4, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-36563.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања, ул. "Благоја Тоска" бр. 21 од Тетово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15189)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 577/2000 од 24.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Станбена задруга "НОВА ГРАДБА" ЦО Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 72, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-17494.

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски, ул. "Живко Чало" бр. 92 од Куманово, тел. 0901-29-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15388)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 781/2000 од 24.05.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ДАНИ ПРОМ С" ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Никшичка" бр. 22, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-23105.

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски, ул. "Живко Чало" бр. 92 од Куманово, тел. 0901-29-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15404)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Раффаеле Ерби од Скопје, ул. "Трифун Пановски" бр. 4/3-7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 1712/2000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "ВАДАКА ПУМПИ" Раффаеле увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-305569 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (14765)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. "Стив Наумов" бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 1562/2001, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги "ЕГЕЈ КОМЕРЦ" увоз-извоз Петровска Љубов ДООЕЛ Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна до последната објава.

Од ликвидаторот. (14808)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците, задничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1884, нива 4 класа во м.в. "Грамада" со површина од вкупно 2265 м², КО Бањани, дека сопственикот на 1/2 идеален дел од наведената парцела Злате Богданоски, ул. "Даскал Камче"

бр. 3/1-6, Скопје, го продава својот дел од наведената парцела по цена од 70,00 денари по 1м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

(14647)

Се продава земјоделско земјиште во КО Крнево, КП бр. 31, план 6, м.в. "Градините", култура - нива, класа 6, со вкупна површина од 500 м², сопственост на Благородна Најдова од Кавадарци, ул. "Ресавска" бр. 25-а, видно од ПЛ бр. 225 издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци.

(14763)

Се продава земоделско земјиште и тоа: КП бр. 661, план 10, м.в. "Мај Катун" култура нива, класа 6, со површина од 1800 м², култура нива, класа 7, со површина од 2200 м², и пасиште, класа 7, со површина од 767 м², со вкупна површина 4767 м², запишано во ПЛ бр. 324 за КО Радуш, сопственост на Демири Нуредин, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански Одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.

(14759)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пирава нива на КПбр. 1588, план 8, скица 39, во м.в. "Село", класа 6, со површина од 2899 м², за цена од 20.000,00 денари, сопственост на Грбашлијев Ристо од с.Пирава.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.

(15116)

Се продава 2/9 идеален дел од земјоделско земјиште - интензивно лојзе на КПбр. 3164/1, план 1, скица 4, во м.в. "Стари Лозја", класа 1, со површина од 2314 м², во КО Гевгелија, сопственост на Каева Дорка од Гевгелија, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија.

(15171)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 5/7 од нива на КПбр. 262, во м.в. "Долно Чешино", класа 5, во површина од 1408 м², заведена во ИЛ бр. 978 за КО Јанковец, сопственост на продавачот Блажевски Никола Глигор од с.Јанковец, Ресен, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.

(15172)

Се продава идеален дел со површина од 167 м², од земјоделско земјиште нива во м.в. "Дебело Поле" трета класа лоцирана на КП бр. 4757/6 за КО Охрид, со вкупна површина од 1134 м², за цена од 150,00 денари по 1 м², сопственост на Милачиќ Владислав од Охрид.

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин).

(15173)

Се разменува недвижен имот земјоделско земјиште - пасиште, на м.в. "Стришки Рид" и "Попов Рид" во КО Митрашници со вкупна површина од 11736 м², која изнесува 1/3 идеален дел од КП бр. 3857, 3859 и 3867, а која недвижност е сопственост на лицето Миле Пачемски од Берово во ИЛ бр. 723 за КО Митрашници.

Наведената недвижност се разменува за шума во месноста "Линако" во КО Берово.

Се повикуваат лицата со првенствено право на купување: заеднички сопственици, сосопственици и соседи на имотот, чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменува, да во рок од 30 дена од објавувањето на јавниот оглас во јавно - гласило - писмено се изјаснат за понудата. Доколку во наведениот рок истите не се изјаснат за понудата го губат првенственото право на размена на земјиштето.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставуваат до нотарот Јован Горфовски од Берово, ул. "23-ти Август" бр.47, Берово.

(14764)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0475492 издаден од УВР - Скопје на име Мршиќ Јадранка, ул. "Козара" бр. 42/2-12, Скопје.14724

Пасош бр. 1502907 издаден од УВР - Куманово на име Зебибе Амети, с. Матејче, Куманово.

(14728)

Пасош бр.1437187 издаден од УВР - Штип на име Симоновска Маја, ул. "Гоце Делчев" бр.12, Штип.14729

Пасош бр. 1151102 издаден од УВР-Богданци на име Трендов Васко, Богданци.

(14753)

Пасош бр. 1092915 издаден од УВР-Делчево на име Атанасов Атанаско, Делчево.

(14754)

Пасош бр.0651224 на име Петроски Гоце ул. "Едвард Кардел", Битола.

(14755)

Пасош бр.0651223 на име Петровска Вера, ул. "Едвард Кардел", Битола.

(14756)

Пасош бр. 0190468 на име Рамадановски Бардул, ул. "21-ва" бр. 19, Битола.

(14766)

Пасош бр. 535711 издаден од ГУВР Скопје на име Кузмановски Душан, бул. "Кузман Ј. Питу" бр. 26/3/3, Скопје.

(14781)

Пасош бр.1327296/99 издаден од ГУВР Скопје на име Барлаковска Даниела, ул "Малина Поп Иванова" бр.5, Скопје.

(14787)

Пасош бр. 012234/92 издаден од ГУВР-Скопје на име Јелица Секулоска, ул. "Драчевска" бр. 168, Скопје. (14814)

Пасош бр. 708016/95 издаден од УВР-Скопје на име Аци - Асан Зејнеб, ул. "Беас Куле" бр. 7, Скопје. 14843

Пасош бр. 0851978/96 издаден од УВР - Велес на име Колевска Гордана ул. "Н.Оровчанец" бр. 48, Велес. (14947)

Пасош бр. 659817/96 издаден од УВР - Скопје на име Живанка Антиќ, с. Г. Коњаре, Куманово. (14990)

Пасош бр. 389981 издаден од УВР - Скопје на име Усеин Ајша, ул. "Н. Малешевски" бр. 14/1-6, Скопје.

Пасош бр. 1266443 издаден од УВР Струмица на име Босилка Пандева, с. Босилово, Струмица. (15030)

Пасош бр. 649839 на име Србинова Ранче, ул. "Методи Митевски" бр. 24, Струмица. (15036)

Пасош бр. 973750/96 издаден од УВР - Скопје на име Јорданка Матевска, ул. "Разлошка" бр. 36 а, Скопје. (15097)

Пасош бр. 0482104 издаден од УВР - Скопје на име Миленкоска Слобода, ул. "Радика" бр. 3/2-4, Скопје.

Пасош бр. 1434992 издаден од УВР Прилеп на име Шефка Шерифоска, ул. "Кораб" бр.22, Прилеп. (15120)

Пасош бр. 1096304 издаден од УВР Куманово на име Севди Арифи, Тетово.

Пасош бр. 0813484 издаден од УВР - Скопје на име Нухиш Далипи, ул. "А. Цесарец" бр. 3/1-1, Скопје. 15133

Пасош бр. 1068778/98 издаден од УВР - Куманово на име Исммет Куртиши, ул. "Средорек" бр.1, Куманово. (15137)

Пасош бр.1301764/99 на име Лазаревски Даниел, ул. "Браќа Филиповиќ" бр.11, Куманово. (15138)

Пасош бр.1096304 издаден од УВР Куманово на име Ангеловски Ласте, ул. "Вера Јоциќ" бр.35, Куманово. (15139)

Пасош бр. 793922/95 издаден од УВР - Скопје на име Хафије Изети, с. Буковик, Скопје. (15140)

Пасош бр.114972 издаден од УВР Штип на име Неделковска Елизабета, ул. "Балканска" бр.85/10/5, Штип. (15147)

Пасош 1180555 на име Марке Селаудин, Дебар.

Пасош бр. 1388520 издаден од УВР Прилеп на име Српкоски Хари, ул. "Коле Неделкоски" бр.6, Прилеп.

Пасош бр.161412 на име Кевсер Зекир, ул. "391" бр.17, Скопје. (15381)

Пасош бр. 1038626 на име Зулбиар Рамадан, ул. "Дижонска" бр.13, Скопје. (15383)

Пасош бр. 1180555 на име Марке Салаудин, Дебар.

Пасош бр. 1358651 на име Секулоски Стевче, ул. "Партизанска" бр.7 А, Охрид. (12234)

Пасош бр. 1141121 на име Елхам Демирова, ул. "Карбуница" бр.1, Скопје. (14341)

Пасош бр. 1147462 на име Рената Српчанска, с. Могила, Битола. (15191)

Пасош бр. 0652114 на име Велевска Љубинка, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 15/1, Битола. (15193)

Пасош бр. 091884 на име Халими Фатиме, Гостивар. (15201)

Пасош бр. 282003/94 издаден од УВР - Скопје на име Сеткије Фифа, ул. "М. Митевски" бр. 3/1-7, Скопје.

Пасош бр. 1302262/99 издаден од УВР - Скопје на име Елвис Ахмед, ул. "388" бр. 124, Скопје. (15353)

Пасош бр. 0389069 издаден од УВР - Скопје на име Алија Раиф, ул. "Гутембергова" бр. 7 а, Скопје. (15354)

Пасош бр. 685396/95 издаден од УВР - Скопје на име Кимет Мустафа, ул. "Кримска" бр.49, Скопје. 15356

Пасош бр. 1384866/00 издаден од УВР - Тетово на име Асани Сади, с. М. Речица, Тетово. (15357)

Пасош бр. 1001961 издаден од УВР - Тетово на име Камбери Камбер, с. Гајре, Тетово. (15358)

Пасош бр. 1415266/00 издаден од УВР - Скопје на име Маркоски Горан, ул. "М.П. Јорданов" бр. 40/12, Скопје. (15360)

Пасош бр. 1019711/97 издаден од УВР - Скопје на име Костов Александар, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87/4-14, Скопје. (15403)

Пасош бр. 1420399/00 издаден од УВР - Скопје на име Марјан Саботковски, ул. "Малешевска" бр. 38, Скопје. (15408)

Пасош бр. 1308027 на име Калчиноски Ибраим, с. Октиси, Струга. (15410)

Пасош бр.1241648 на име Нада Цветанова, ул. "15 Мај" бр. 26, Струмица. (15412)

Пасош бр. 1415991 издаден од УВР - Скопје на име Димитриевиќ Владимир, ул. "Г. Стојчевски" бр.3-1/2, Скопје. (15425)

Пасош бр. 1454912/00 издаден од УВР - Скопје на име Златко Петковски, с. Орман, Скопје. (15430)

Пасош бр.431034/94 издаден од ГУВР - Скопје на име Маја Исмаили, ул. "Севастополска" бр. 29, Скопје.

Пасош бр.1352907/00 издаден од ГУВР - Скопје на име Адилевски Нејази, ул. "Цветан Димов" бр. 48-1/5, Скопје. (15462)

Пасош бр. 1374578 на име Бошковски Бојан, ул. "Перо Наков" бр.5, Куманово. (15476)

Пасош бр. 1191937/99 на име Талески Тони, ул. "Г. Крапчев" бр.21-а/5, Скопје. (14284)

Пасош бр. 021230 на име Јовановски Живко, с. Теарце, Тетово. (8685)

Пасош бр. 1191937/99 на име Јовановски Гоце, с. Крстоар, Битола. (15465)

Пасош бр. 0049751, издаден од УВР Кавадарци, на име Снежана Манева, ул. "Пелистерска" бр. 4, Кавадарци. (15583)

Чекови од бр. 4681059 до 4681064 од тековна сметка бр. 5304885 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска Лидија, Скопје. (14750)

Чекови од бр. 2899548 до 2899552 од тековна сметка бр. 2591376 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветиќ Наташа, Скопје. (14761)

Чекови од бр. 328457 до 328460 од тековна сметка бр. 12795751 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристова Стојанка, Скопје. (14803)

Чекови бр. 83523 , 83524 и 83525 од тековна сметка бр. 4796955 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Станков Гоше, Скопје. (15108)

Чекови од тековна сметка на име Фикрет Хоџиќ, Скопје. (15136)

Чекови од бр. 1378705 до 1378710, 1378702, 543636160, 5436158, 4928856 и 5778649 од тековна сметка бр. 11748573 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сузана Јованова, Скопје. (15153)

Чекови бр. 4277265, 4277266, 4277267, 3464943, 1036424, 4657409, 4657410 и 44961817 од тековна сметка бр. 84800-58 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кузановска Нада, Скопје. (15164)

Чекови од 1101231 до 1101235 на име Сокол Јованоски, ул. "Сретко Крстески" бр.47, Гостивар. (15309)

Чекови од бр. 277484 до 277496 од тековна сметка бр. 2263060 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитровски Сотир, Скопје. (15349)

Чекови од бр. 54877483 и 5477484 од тековна сметка бр. 11062847 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојче Николовски, Скопје. (15359)

Чекови од бр. 5902063 до 5902076 од тековна сметка бр. 12453089 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Исени Кенан, Скопје. (15423)

Работна книшка на име Цветков Блажо, Струмица.

Работна книшка на име Хат Хамрија Градско, Велес. (14718)

Работна книшка на име Горги Ковачев, Скопје.

Работна книшка на име Станческа Славица, Скопје. (14752)

Работна книшка на име Муса Ализаку, Скопје. 14783

Работна книшка на име Никола Михајловски, Ресен. (14971)

Работна книшка на име Нури Нурединов, с. Страчинци, Скопје. (15110)

Работна книшка на име Мифтароски Садетин, с. Дебриште, Прилеп. (15115)

Работна книшка на име Мучев Коста, Скопје. 15141

Работна книшка на име Велјановска Мирјана, Скопје. (15142)

Работна книшка на име Ванчо Двичински, с. Митаринци, Берово. (15150)

Работна книшка на име Дафков Борче, ул. "Енгел-сова" бр. 2/2/2, Велес. (15160)

Работна книшка на име Ариф Цеват, Скопје. 15183

Работна книшка на име Гајдовска Кети, с. Дрмени, Ресен. (15249)

Работна книшка на име Љоровски Васко, Скопје.

Работна книшка на име Снежана Горгиева, Св. Николе. (15298)

Работна книшка на име Андоновска Викторија, Скопје. (15334)

Работна книшка на име Сали Кемал, Скопје. 15352

Работна книшка на име Зоран Ристоски, Скопје.

Работна книшка на име Аргенд Османи, Скопје.

Работна книшка на име Катерина Трајковска, ул. "В.Караџиќ" бр.36, Куманово. (15428)

Работна книшка на име Шутарова Марика, с.Богданци, Гевгелија. (15431)

Работна книшка на име Муамер Хоџа, ул."Цар Самоил" бр.171, Битола. (15437)

Работна книшка на име Азизи Неибија, Тетово.

Воена книшка на име Цавит Асамовски, ул. "Б.Каракостев" бр.155, Велес. (14722)

Воена книшка на име Бојкиќ Томе, с. Кучевиште, Скопје. (14758)

Воена книшка на име Селманов Денис, ул."В. С. Бато" бр. 75/4, Скопје. (15059)

Воена книшка на име Драган Сајдовски, ул. "11 Октомври" бр.19, Куманово. (15154)

Свидетелство на име Величкоска Маријана, ул."Н. Парапунов", Гостивар. (14693)

Свидетелство на име Атанасов Кире, ул."Димитар Гунов" бр. 26, Велес. (14694)

Воена книшка издадена од Скопје на име Димитар Симичиев, Скопје. (15367)

Воена книшка издадена од Скопје на име Тодоровски Сашо, Скопје. (15409)

Воена книшка на име Томов Ѓорѓе, ул. "И. Алекс-ов" бр.129, Радовиш. (15429)

Воена книшка на име Бошковски Зоран, ул. "Невена Ѓ. Дуња" бр.14, Велес. (15436)

Свидетелство на име Милошевски Ацо, Велес.

Свидетелство на име Атанасова Зорица, ул. "Димитар Гунов" бр.26, Велес. (14696)

Свидетелство на име Андреевска Катерина, ул. "Благој Горев", Велес. (14697)

Свидетелство на име Томислав Павловски, ул."Б. Алексов" бр.55-12, Кавадарци. (14699)

Свидетелство на име З. Димески ул. "Партизанска" бр.1, Св. Николе. (14702)

Свидетелство на име Синадиноски Кире, Мак. Брод. (14703)

Свидетелство за 8 одделение на име Сидороски Деан, Битово, с. Самоков, Мак. Брод. (14704)

Свидетелство за 8 одделение на име Везире Камили, Тетово. (14705)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Алинафи Дермиши, Тетово. (14706)

Свидетелство на име Симоска Савица, Тетово.

Свидетелство за 2 година на име Костоска Весна, Тетово. (14708)

Свидетелство на име Сејфулаи Насер, Тетово. 14709

Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Шакити Арменд, Тетово. (14712)

Свидетелство на име Видосав Трајкоски, Тетово.

Свидетелство на име Али Незири, с. Бузалково, Велес. (14723)

Свидетелство на име Ефтимов Игор, Винаца. 14725

Свидетелство на име Стојановска Тања, с. Дрмени, Ресен. (14726)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "26 Јули" Скопје на име Исмаил Бурхан, Скопје. (14730)

Свидетелство за 2 година издадено од ЕТУЦ "Коце Металец" Скопје на име Мишоков Никола, Скопје.

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Николовски Симо, Скопје. (14807)

Свидетелство за 7 одделение на име Милошевски Нинослав, Скопје. (14818)

Свидетелство за 8 одделение на име Тони Андревски, с. Мартолци, Велес. (14969)

Свидетелство за 2 година на име Ангелова Тања, с. Кучичино, Винаца. (14970)

Свидетелство за 2 година на име Николов Тоше, Кочани. (14972)

Свидетелство на име Стојанов Раде, ул."Скопска" бр. 40/1-13, Кочани. (14973)

Свидетелство за 2 година на име Митев Митко, ул. "Брегалничка" бр. 31, Кочани. (14974)

Свидетелство за 1 година на име Тодорова Јулијана, ул. "Никола Вапцаров" бр.12/1/4, Кочани. (14975)

Свидетелство на име Ѓорѓиевски Андреј, Кочани.

Свидетелство за 6 одделение на име Гочев Сашо, нас. Оризари, Кочани. (14977)

Свидетелство на име Марјан Стефанов, с. Чифлик, Кочани. (14978)

Свидетелство за 8 одделение на име Лазаров Зоран, с. Драгобаште, Винаца. (14979)

Свидетелство за 8 одделение на име Коце Стојчевски, ул. "Илинденска", Пехчево. (14980)

Свидетелство за 5 одделение на име Зашевски Дејан, с.Звегор, Делчево. (14981)

Свидетелство за 5 одделение на име Стојанова Андријана, Делчево. (14982)

Свидетелство на име Манчич Славица, ул. "Б. Пр-цан" бр. 39, Куманово. (14983)

Свидетелство на име Борче Мишевски, Куманово.

Свидетелство на име Исени Неримане, ул."Н. Вапцаров" бр.11, Куманово. (14985)

Свидетелство на име Дејан Јовановски, с. Младо Нагоричане, Куманово. (14986)

Свидетелство за 5 одделение на име Нуроска Амиде, с. Лабуништа, Струга. (14988)

Свидетелство за 8 одделение на име Кире Ристов, с. Ракитец, Радовиш. (14989)

Свидетелство за 5 одделение на име Коцева Билјана, ул."В.С. Бато" бр. 52, Радовиш. (14992)

Свидетелство за 3 година на име Станоевиќ Милан ул."В. Сурчев" бр.5, Струмица. (15071)

Свидетелство за 8 одделение на име Васко Костадинов, с. Злетово, Радовиш. (15075)

Свидетелство на име Коцева Павлина, ул."Страшо Пинџур" бр. 31/1/3, Штип. (15080)

Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Зеков Саше, ул. "Сутјеска" бр. 14, Штип. (15084)

Свидетелство на име Синадинов Дарко, Штип. 15085

Свидетелство на име Јакимовски Иле, Пробиштип.

Свидетелство на име Монева Јасмина, Св. Николе.

Свидетелство на име Јоцев Горан, Св. Николе.

Свидетелство на име Здравковска Злата, Св. Николе. (15089)

Свидетелство на име Паневски Зоран, Св. Николе.

Свидетелство на име Мерџаноски Сашо, Гостивар.

Свидетелство на име Круме Гошев, ул."Киро Зафиров" бр.2, Велес. (15093)

Свидетелство на име Костевски Бошко, ул. "Велешка Бригада" бр.2, Велес. (15094)

Свидетелство за 7 одделение на име Манев Никола, Гевгелија. (15096)

Свидетелство за 6 одделение на име Манев Никола, Стар Дојран, Гевгелија. (15099)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Димески Даме, ул. "К.Јосифовски" бр. 208, Прилеп. (15103)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Војдан Чернотрински" Скопје на име Цубалевски Виктор, Скопје. (15109)

Свидетелство на име Стефкоски Зоран, Прилеп.

Свидетелство на име Преспаноска Даниела, с. Рувци, Прилеп. (15124)

Свидетелство за 6 одделение на име Николоска Ирена, с. Ерековци, Прилеп. (15125)

Свидетелство за 6 одделение на име Едман Илијази, с. Пирок, Тетово. (15128)

Свидетелство за 1 година на име Мемети Алитрим, Тетово. (15129)

Свидетелство за 5 одделение на име Станкоски Зоран, с.Брвеница, Тетово. (15130)

Свидетелство на име Грозданоски Дарко, Гостивар. (15131)

Свидетелство на име Левеска Надица, Гостивар. (15132)

Свидетелство на име Стефкоски Горан, Прилеп. (15133)

Свидетелство за 1 година на име Илија Попоски, Скопје. (15143)

Свидетелство на име Виолета Гоговска, Скопје. (15144)

Свидетелство за 2 година на име Арсов Димче, ул."Пролетерска Бригада" бр.49, Кочани. (15149)

Свидетелство на име Сузана Николовска, ул."Никшичка", Куманово. (15151)

Свидетелство на име Аница Димитријевска, ул."Р.Т. Димков" бр.14, Куманово. (15152)

Свидетелство на име Рехан Есани с. Романовце, Куманово. (15155)

Свидетелство за 8 одделение на име Нове Атанасов, Радовиш. (15156)

Свидетелство за 5 одделение на име Индекарова Цветанка, Штип. (15157)

Свидетелство за 8 одделение на име Саздов Марјанчо, ул."Гоце Делчев", Штип. (15158)

Свидетелство на име Тодоров Лазар, с. Фурка, Струмица. (15159)

Свидетелство за 3 година на име Бардакоски Томе, Прилеп. (15161)

Свидетелство за 8 одделение на име Крстески Златко, с.Лупште-Самоков, Мак. Брод. (15162)

Свидетелство за 5 одделение на име Гафор Зенуни, с. Челопек, Тетово. (15163)

Свидетелство на име Бафќари Нермин, с.Желино, Тетово. (15165)

Свидетелство на име Исмаили Енвер, с.Камењане, Тетово. (15166)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име Нита Муча, Скопје. (15167)

Свидетелство за 1 година на име Назми Реџеџи, Скопје. (15379)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Димитар Миладинов" Скопје на име Негриевиќ Ненад, Скопје. (15176)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Кузман Шапкарев" Скопје на име Стојчески Ивица, Скопје. (15186)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Мемедовски Исмаил ул."Н.Карев" бр. 6 А, Ресен. (15244)

Свидетелство за 4 одделение на име Јусинова Мерлина, ул."Стив Наумов" бр. 8, Кочани. (15253)

Свидетелство за 4 година на име Димоска Величе, ул."Сремска" бр. 23, Кочани. (15259)

Свидетелство за 1 година на име Бурим Зиба, Струга. (15261)

Свидетелство за 1 година на име Вулнет Муца, Струга. (15272)

Свидетелство за 1 година на име Мубарак Даути, Струга. (15275)

Свидетелство на име Постолов Бодослов, Пробиштип. (15280)

Свидетелства за 1-4 година на име Китановски Душко, ул."8 Септември" бр. 3/2, Пробиштип. (15283)

Свидетелство на име Павловски Горан, ул. "В.Влаховиќ", Пробиштип. (15287)

Свидетелство за 6 одделение на име Божиновски Бобан, Пробиштип. (15289)

Свидетелство на име Коцев Добре, Св. Николе. (15294)

Свидетелство за 2 година на име Давитков Кирил, Св. Николе. (15294)

Свидетелство на име Адамов Цемаил, с. Сливник, Велес. (15313)

Свидетелство за 5 одделение издаден од ОУ "Лирија" Скопје на име Јашаровски Фатмир, Скопје. (15320)

Свидетелство на име Миноска Марина, ул. "Дуко Војвода" бб, Кичево. (15324)

Свидетелство на име Волческа Марина, с.Боротино, Прилеп. (15327)

Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Коле Неделковски" Скопје на име Бојана Стојкова, Скопје. (15331)

Свидетелство на име Трајкоска Славица, с.Брезница, Прилеп. (15339)

Свидетелство за 2 година на име Иловски Златко, Тетово. (15340)

Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Панајот Гиновски" Скопје на име Цветковски Бојан, Скопје. (15341)

Свидетелства за 6 и 7 одделение на име Хаки Селмани, с. Пирок, Тетово. (15343)

Свидетелство за 8 одделение на име Мерита Јонузи, с. Шемшево, Тетово. (15344)

Свидетелство на име Изеироска Хермина, ул."Б. Велјаноски" бр.191, Гостивар. (15345)

Свидетелство на име Цевит Несими, Гостивар. (15345)

Свидетелство на име Амети Лирим, Гостивар. (15347)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Трпески Антонио, с. Здуње, Гостивар. (15348)

Свидетелство на име Незири Билгим, с.Чегране, Гостивар. (15350)

Свидетелство за 3 година на име Трпески Антонио, с. Здуње, Гостивар. (15351)

Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ "Братство единство" Скопје на име Алимовски Љуан, Скопје. (15355)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо Тасевски" Скопје на име Андоновска Љиљана, Скопје. (15361)

Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Доревска Тања, ул."4" бр.14/4, Ресен. (15418)

Свидетелство за 7 одделение на име Бурхан Ристовски, ул."Илинденска" бр. 3, Ресен. (15420)

Свидетелство за 5 одделение на име Емилија Стефанова, ул."Димитар Влахов" бр. 5, Кочани. (15421)

Свидетелство на име Иванова Радмила, ул."Страшо Пинџур" бр.1, Винаца. (15422)

Свидетелство за 3 година на име Тренчевски Драган, ул."С.Каџарски", Пехчево. (15424)

Свидетелство на име Гаштарски Блажо, с.Русиново, Берово. (15427)

Свидетелство за 5 одделение на име Димитров Митре, ул."А.Македонски" бр. 3-1/6, Радовиш. (15432)

Свидетелство за 5 одделение на име Иван Јанев, Штип. (15433)

Свидетелство на име Ѓорѓиева Јулија, ул."Д.Влахов" бр. 141, Велес. (15435)

Свидетелство на име Конеска Милена, ул. "П.Одреди" бр. 47, Прилеп. (15439)

Свидетелство за 5 одделение на име Жаклина Несторовска, Тетово. (15440)

Свидетелство за 5 одделение на име Севиме Иљази, Тетово. (15442)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Васил Главинов" - Скопје, на име Применковиќ Ферид, Скопје. (15461)

Диплома на име Вејсировиќ Есад, с.Г.Оризари, Велес. (15443)

Ученичка книшка на име Костадинова Рената, Скопје. (15380)

Здравствена книшка на име Есат Влазими, Тетово. (15127)

Престанува со вршење на занаетчиска дејност на име Столарска работилница "Тихо", Скопје. (14847)

Изгубена книшка на име Никола Пинза, Битола. (15127)

Уверение бр. 2767 издадено од Земјоделски Факултет - Скопје на име Рахела Пипер, Скопје. (14751)

Здравствена книшка на име Илиевска Билјана, ул."Пелистер" бр. 49, Битола. (15317)

Возачка дозвола на име Дурак Арифџи, Тетово. (15362)

Легитимација на име Велјановски Стевче, с.Добромири, Битола. (15362)

Книшка на име Ангелов Благој, ул. "Загребачка" бр. 20, Штип. (15434)

Даночна картичка на име Цане Гически, ул."Републиканска" бр.23, Прилеп. (15438)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-12/340

1. Предмет на јавното барање:

- Машина за перење на алишта со капацитет од 100 кгр 1 парче,
- Валјак за пеглање на алишта со капацитет од 40 кгр/час 1 парче,
- Машина за сушење алишта со капацитет од 20 кгр/час 3 парчиња,
- Машина за шиене индустриска 3 парчиња.

Бараните материјални средства да бидат со квалитет даден во списокот број 1 кој може да се добие во Министерството за одбрана во соба 702, секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот.

Понудувачите можат да достават понуда за еден или повеќе делови од предметот на јавното барање.

Испораката на бараните производи е франко Скопје и Штип до 30.09.2001 година.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена, со пресметан данок на додадена вредност,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- висина на цената 40 поени,
- квалитет 20 поени,
- рок и начин на плаќање 20 поени,
- рок на испорака 10 поени,
- гаранција 10 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, издаден од надлежен орган,

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар. Документот извод од регистрација на дејноста не мора да биде заверена од нотар, но мора да биде усогласена според Законот за трговските друштва и усогласена според националната класификација на дејностите.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да

се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/213
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

I. За набавка на готови лекови, стоматолошки потрошни МС, завоен материјал, реагенси, хемикалии и ДДД средства, СиМС од гума и пластика и лабораториски садови и амбалажа за потребите на Воените амбуланти.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
3. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет издадено од Министерство за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала.
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака.
6. Потекло на понудените средства.
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејност усогласен со Законот за трговски друштва;
- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена од надлежен судски орган;
- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејност кој може да биде и заверена копија.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки: цена 50%, квалитет 30%, начин на плаќање 10% и рок на испорака 10%.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 09.07.2001 год. во 12 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/214 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на медицинска опрема за потребите на Воените амбуланти.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени во денари со монтирање и обука на медицинскиот персонал и сервисер за наведените средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
3. Проект со технички карактеристики на производителот на македонски јазик.
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака.
6. Потекло на понудените средства.
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);

- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;

- извод од регистрација на дејност усогласен со Законот за трговски друштва;

- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена од надлежен судски орган;

- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки: цена 30%, квалитет 50%, начин на плаќање 10% и рок на испорака 10%.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или лично да се донесе во просториите на Министерството за одбрана, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 09.07.2001 год. во 12 часот.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 28/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-506/114 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Набавувач во јавниот повик е Министерството за одбрана на Р. Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

Телиња од расата Сименталец, или раса Монтафонец.

Условите за набавка на телињата можат да се видат во спецификацијата која може да се добие во просториите на МО - соба 708 и 705, секој работен ден од 8-11 часот.

Количината од 300 грла ќе се доставува по диспозиција на крајните корисници.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

Нема можност за поделба на набавката.

Постапката за Отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

3. Содржина на понудата:

- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно пресметан и искажан - (за телињата од увоз цена во денари без царина, а со ДДВ. ДДВ посебно искажан),

- начин и услови на плаќање,

- квалитет на понудениот производ и потекло,

- рок на испорака.

4. Придружна документација:

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од надлежен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност потпишана од надлежен судски орган,

- техничко технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата:

Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на РМ ул. "Орце Николов" бб - Скопје, најдоцна 16-тиот ден од објавувањето на повикот во "Службен весник на РМ", сметајќи го и денот на излегувањето на весникот, или на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши 16-тиот ден од објавувањето на повикот во "Службен весник на РМ", сметајќи го и денот на излегувањето на весникот со почеток во 10 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб - Скопје.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена - 40%,

- квалитет - 30%,

- начин и услови за плаќање - 5%,

- рок на испорака - 10%,

- техничко технолошки можности за производство и испорака - 15%.

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 28 22 89 и 28 21 68.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 21/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Надворешни гуми, акумулатори, моторно масло, глицерин и антифриз (по спецификација).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот, односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи)

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 40 поени,

- цена 30 поени,

- начин на плаќање 15 поени,

- рок на испорака 15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 04. 07. 2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Спецификацијата може да се подигне од Пријавницата на МВР.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за економија, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ДОБАВУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на повикот е Министерство за економија ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје.

1.2. Предмет на Јавниот повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите, како можни носители на набавка на:

- компјутерска опрема и софтвер за имплементација на информативен систем за потребите на Министерството за економија.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

1.4. Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Комисијата за јавни набавки при Министерството за економија, има потреба до претходно утврдување на понудувачите (претквалификација) преку документацијата, врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара понуда.

2.2. За таа цел, заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација во согласност со член 35 од Законот за јавни набавки, и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
 - економско-финансиски бонитет,
 - расположива опрема и други капацитети потребни за реализирање на набавката,
 - менаџерски способности со првенствено право на носителот на ексклузивно право на производителот на опремата,
 - искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
 - доказ за сертификат за квалитетот на производот,
 - документ за непостоење на правосилна пресуда за изречена мерка за забрана за извршена дејност,
 - документ за регистрација за вршење на дејноста.
- 2.3. Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.
- 2.4. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не се земаат предвид за разгледување.
- 2.5. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека доставените документи во врска со претквалификација се лажни и неточни или некомплетни.

3. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документацијата за ограничениот јавен повик се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на ограничениот повик.

3.2. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3.3. Документацијата се доставува до архивата на Министерството за економија или преку пошта на адреса: ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје.

3.4. Заради итност на набавката на потребната опрема, краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

3.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 394 404, факс: 393 511, email: trgovija@mt.net.mk.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки-опрема, стоки, услуги и материјални права на Министерството за образование и наука на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОБРАСЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование и наука, ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: набавка на Одделенски дневници, Главни (матични) книги, Дневник за работа на воспитна група (забавиште) во основното образование и Дневници за работа на паралелки, Главна книга за учениците, Главна книга за кандидатите кои положиле завршен испит во средното образование за учебната 2001/2002 година.

1.3. Видот и количините на набавката предвидена во точка 1.2. од овој отворен повик предвиден е со тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се види и подигне во Министерството за образование и наука на ул. "Пролет" бр. 1, Скопје, со надоместок од 1500,00 денари.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по примерок и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари (со пресметан ДДВ и други давачки).

3.2. Начин на плаќање (за аванс потребно е да се обезбеди банкарска гаранција).

3.3. Рок на испорака.

3.4. Важност на понудата.

3.5. Понудувачите се должни кон секоја понуда задолжително да ја достават следната документација:

3.5.1. Придружна документација

- извод од регистрација на дејноста (оригинал или заверена фотокопија);
 - документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет, согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет, донесен од министерот за финансии (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
 - доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар на претпријатија за поведена постапка за стечај-потврда од надлежен Основен суд);
 - доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци).
- 3.5.2. Документација за техничка оспособеност
- референц-листа на досега извршени услуги во последните три години по примачи, датуми и износи;
 - број и структура на вработени;
 - податоци за расположливата опрема.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување: најдоцна до петок, 06. 07. 2001 година.

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

4.4. Понудите се доставуваат по пошта, со предавање во архива на Министерството за образование и наука на ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје.

4.5. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на отворениот повик.

Во средината на пликот треба да биде означена точната адреса на набавувачот. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и се забележува адресата на испраќачот-понудувачот.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена	60 бода,
- Рок	15 бода,
- Начин на плаќање	15 бода,
- Техничка оспособеност	5 бода,
- Финансиска и економска способност	5 бода.

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено во понеделник, 09. 07. 2001 година, со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за образование и наука, ул. "Димитар Чуповски" бр. 9, Скопје.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледани.

7.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки
на опрема, стоки, услуги
и материјални права

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-119/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 110/35/10 кВ КИЧЕВО СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-119/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за реконструкција на ТС 110/35/10 кВ Кичево за потребите на подружница Електродистрибуција Кичево се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (нова зграда) соба бр. 221 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 5.000,00 денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција како и вкупната цена на услугата, ДДВ треба да биде посебно искажан.

2.3. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на завршување на работите.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од носителот на платен промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ) согласно член 55 од ЗЈН.

3.6. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки и тоа:

3.6.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашните работи од ваков вид.

3.6.2. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска екипираност за изведување на ваков вид работи.

3.6.3. Доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид на работи.

3.7. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

4.1. Цена	40 поени,
4.2. Квалитет	30 поени,
4.3. Начин на плаќање	20 поени,
4.4. Рок на изработка	10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 05.07.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ
2001 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во мај 2001 година во однос на април 2001 година е - 0,005.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е - 0,004.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во мај 2001 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0,039.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на мај 2001 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2000 година е 0,047.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
199. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија.....	3343
920. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија.....	3343
921. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија.....	3343
922. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија.....	3343
923. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија.....	3343
924. Указ бр. 32 од Претседателот на Република Македонија.....	3343
925. Указ бр. 33 од Претседателот на Република Македонија.....	3344
926. Указ бр. 34 од Претседателот на Република Македонија.....	3344
927. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	3344
928. Одлука за давање согласност на Правилникот за работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование.....	3344
929. Одлука за отстапување на материјално средство.....	3344
930. Одлука за изменување на Одлуката за овластување на институција која ќе ја врши отплатата на обврските по обврзниците издадени од страна на Република Македонија за намирување на побарувањата на граѓаните по основ на депонирањите девизни влогови.....	3344

931. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3345
932. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3345
933. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3346
934. Решение за именување директор на Бирото за лекови.....	3346
935. Решение за давање согласност на Одлуката за именување заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје.....	3346
936. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за правда.....	3346
937. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	3346
938. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за геодетски работи.....	3346
939. Решение за именување директор на Државниот завод за геодетски работи.....	3347
940. Решение за разрешување од должноста директор на Заводот за статистика на Република Македонија.....	3347
941. Решение за именување директор на Државниот завод за статистика.....	3347
942. Решение за именување на Национален координатор за безбедност на цивилната воздушна пловидба.....	3347
943. Решение за запирање од извршување на Одлуката на Советот на општината Демир Капија бр. 07-49/18 од 6. 03. 2001 година и членовите 3 и 4 од Одлуката бр. 07-49/17 од 6. 03. 2001 година.....	3347
944. Наредба за уплата на средствата на солидарноста.....	3347
945. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи.....	3348
946. Правилник за работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование.....	3348
947. Одлука за изменување на Одлуката за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија.....	3349
948. Одлука за условите и начинот под кои Народна банка на Република Македонија надоместува и плаќа провизија за купување на благajнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	3350
Објава за коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец мај 2001 година.....	3374

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.